

До
Докторите на Клубовите од
Прва и Втора МФЛ (мажи и жени) и
ФУТСАЛ Прва и Втора лига

ИНФОРМАЦИЈА

Почитувани,

Ве информираме дека, ФФМ преку Комисијата за Здравство и Анти-Допинг ќе го одржи редовниот годишен лиценцен семинар за клубските доктори.

Семинарот ќе се одржи на 20/02/2016 Сабота во хотел Континентал, Скопје, со почеток во 09:00 Часот.

Годинашниот семинар е за доктори на клубовите од Прва и Втора лига мажи и жени како и за докторите од Прва и Втора лига ФУТСАЛ.

Семинарот е составен дел на УЕФА ФДЕП програмата за едукација на клубските доктори и целата содржина е комплетно според содржината сугерирана од УЕФА медицинскиот комитет за сите членки на УЕФА.

Темата: ПОВРЕДИ ВО ФУДБАЛОТ И НИВНО МЕНАЦИРАЊЕ (дијагноза и Третирање)

Семинарот се состои од теоретски дел и практична демонстрација на вештините во дијагностицирањето на повредите.

На семинарот ќе има и завршен испит од теоретски дел и практичен дел.

Теоретскиот дел ќе биде со прашања од материјалот што ќе биде испратен по меил до секој доктор, а практичниот дел ќе

биде демонстриран на самиот семинар од експерти за дијагноза и третирање на спортски повреди, за да на крајот истите вештини ги покажат и докторите на практичниот дел од испитот.

По завршувањето на семинарот и успешното полагање на испитот, докторите ќе добијат сертификат за присуството и ќе им се обнови лиценцата за работа во клуб и обврска истите знаења и вештини ги пренесат на сите во клубот низ интерни предавања и вежби во клубовите.

Во ваш интерес е да до 30/01/2016 доставите лични податоци на докторот(еден доктор од секој клуб) кој ќе присуствува на семинарот, барање од клубот, дека докторот работи во клубот и има потреба од лиценца издадена од ФФМ, со печат од клубот. Во прилог треба да испратите и копија од дипломата и работната лиценца од лекарската комора на Македонија, една слика формат лична карта не постара од шест месеци. Рокот на доставување на барањата е до 30/01/2016 поради специфичноста на семинарот со цел да го знаеме бројот на сите доктори кои ќе присуствуваат. Од бројот на присутни зависи целокупната припрема на семинарот. Задоцнетите пријави значат и неможност да се присуствува на семинарот, односно нема да имате лиценциран доктор за натпреварите на вашата екипа организирани од страна на ФФМ.

За лиценци за физиотерапевтите, испратете само клубско барање со лични податоци од лицето за кое се бара лиценцата, копија од дипломата, слика

формат лична карта.

Старите лиценци треба да бидат вратени на самиот семинар од страна на

докторите од вашиот клуб (лиценци 2015год. Како за докторите така и за физиотерапевтите).

За да бидат благовремено испратени Книгата за СПОРТСКИ ПОВРЕДИ И НИВНО МЕНАЦИРАЊЕ и специјалниот образец за сите кои ќе присуствуваат, а кој треба да биде пополнет и потпишан од секој доктор што ќе присуствува на семинарот и доставен до ФФМ кај Весна Јовков до 30.01.2016 година.

Ве молиме да ни ги испратите и меил адресите на вашите доктори за комуникација и испраќање на електронската верзија од книгата и формуларот.

За подетални информации јавете се на секретарката на комисијата Весна Јовков тел. 070404038 или Др Илија Стоилов тел 070497002

ФФМ-Комисија за Здравство

Председател др Илија Стоилов